

Членови на Надзорниот одбор на ССМ и заменици на членовите

1. **Кире Илов** - Синдикат на работниците од агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија (АГРО - Синдикат);
2. **Предраг Рашовиќ** - Синдикат на работниците од угостителство, туризам, комунално стопанство, занаетчиство и претпријатија за професионално оспособување и вработување на инвалиди на Република Македонија (СУТКОЗ);
3. **Љупка Јовановска** - Синдикат за градежништво, индустрија и проектирање на Македонија (СГИП);
4. **Елизабета Величковска** - Синдикат на поштенските и телекомуникациските работници на Македонија (СПТРМ);
5. **Ирфан Исаку** - Синдикат на работниците од шумарство, дрвна индустрија и енергетика на РМ;

Заменици на членовите на Надзорниот одбор на ССМ:

1. **Зоран Симоновски** - Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ;
2. **Зоран Алексов** - Мултиетнички синдикат за образование на РМ (МЕСО)
3. **Лилјана Богоевска-Василевска** - Синдикат на хемија и неметали на Република Македонија (СХНМ);
4. **Лидија Анчевска** - Синдикат на графичка, информативна, филмска, издавачка дејност и производство на хартија на Република Македонија (ГИФИХ);
5. **Душко Петровски** - Синдикат на финансиските дејности на Македонија (СФДМ).

Надзорниот одбор врши надзор и контрола во остварувањето на политиката на финансирањето на ССМ, распределбата и употребата на материјално-финансиските средства со кои располага ССМ.

Надзорниот одбор се состои од 5 члена и 5 заменици кои ги избираат синдикатите согласно Одлуката на Советот на ССМ за бројот и составот на Надзорниот одбор, а Конгресот врши верификација.

Врши контрола и ревизија на вкупното финансиско работење, примената на одлуките, правилникот, податоците на книговодствената евиденција за прибирање и користење на средства. За извршената ревизија се составува записник и истиот се доставува до органите на ССМ.

Надзорниот одбор има право и без претходно најавување да изврши контрола на финансиското работење.

Органите на ССМ се должни да овозможат увид во документацијата со која се докажува правилноста на целокупното материјално и финансиско работење.

Надзорниот одбор учествува во работата на Конгресот и поднесува извештај за својата работа.